



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

"Sluzben Vesnik N.R.M"
administracija

Skopje
Maršala Tita

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува
секоја среда и по потреба, во српско, хр-
ватско, словеначко и македонско издание.
Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај
Народната банка на ФНРЈ бр. 101-900880.
— Текуќа сметка на Продавното одде-
ление 101-670880.

Среда, 5 април 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 25

ГОД. VI

Цена на овој број е 6.— дин. — прет-
платата за пела 1950 година изнесува 350.—
динари. Редакција: Бранкова улица бр.
18—20. — Телефони: Редакција 28-838,
Администрација 27-595, Продавно одделе-
ние 22-619, Сметководство 26-276, Експе-
диција 21-251.

208.

Врз основа на чл. 74 точка б од уставот на ФНРЈ
Президиумот на Народна скупштина на Федеративна
Народна Република Југославија, донесува

УКАЗ

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ОРДЕНОТ БЕЛ ОРЕЛ СО МАЧЕВИ

I.

На носителите на Орденот Бел орел со мечеви
им се признаваат истите права што ги уживаат вакје
по прописите на Федеративна Народна Република
Југославија носителите на Орденот Карагјорјева
звезда со мечеви.

II.

Претседателството на Президиумот на Народната
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија ќе го утврди ова право поединечно по по-
стапката што важи за носителите на Орденот на Кара-
гјорјева звезда со мечеви а врз основа на поднесе-
ните молби од лицата што се повикуваат дека го
уживаат ова право.

III.

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 371

1 април 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничкич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

209.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување
на Владата на ФНРЈ да донесува уредби по праша-
њата од народното стопанство, на предлог од Мини-
стерот на тешката индустрија на ФНРЈ, Владата на
ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД- БАТА ЗА ПРИСОБИРАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА СТАРОТО ЖЕЛЕЗО

Член 1

Работите кои што во чл. 2, 3 и 4 од Уредбата за
присобирање и расподелба на старото железо („Слу-
жбен лист на ФНРЈ“ бр. 5/49), се ставени во задача
на Сојузното претпријатие за откупување на железо
преминуваат на Генералната дирекција на црната ме-

талургија при Министерството на тешката индустрија
на ФНРЈ.

Поради тоа во чл. 2, 3 и 4 од споменатата уредба
наместо зборот „Сојузно претпријатие за откуп на
железо“ се става „Генерална дирекција на црна ме-
талургија“.

Член 2

Ставот 2 на чл. 2 се менува и гласи:

„Присобраните количини на старо железо и отпа-
доците што настанале при обработката на железото
мораат по најкус пат да пријават до 5-иот во месе-
цот за минатиот месец“.

Ставот 3 на истиот член се укинува.

Член 3

После сегашниот член 2 се додава нов член 3 кој
што гласи:

„Контролата на пријавувањето и предавањето на
запасите на старо железо од страна на претпријати-
јата, установите и надлештвата во смисла на чл. 2 од
оваа уредба ќе ја вршат овластените службеници на
републичките и локалните претпријатија за присоби-
рање на отпадоци и овластените службеници на Ми-
нистерството на тешката индустрија на ФНРЈ, кои
што во таа цел мораат да бидат снабдени со одделни
легитимации издадени од страна на Стопанскиот со-
вет на Владата на ФНРЈ.“

Претпријатијата и установите должни се на слу-
жбениците од предниот став да им дозволат пристап
во просторите на претпријатието односно устано-
вата во цел на извршување задачите од предниот став
како и во цел на утврдување можностите на претпри-
јатието и установата да испорачуваат старо железо и
отпадоци што настале кај обработката на железото.

Овие службеници овластени се на органот што е
надлежен за расходување да му поднесат предлог за
започнување постапка за расходување на деловите
на основните средства на државните стопански прет-
пријатија, односно деловите на општонародниот имот
што се навојна на управување кај надлештвата и уста-
новите, како и оние делови на имотот со кој што
раководат претпријатијата на општествените и задру-
жните организации за кои што ќе најдат дека треба
да се расходуваат

Органот надлежен да донесува решение за раско-
дување должен е во срок од три дена од приемот
на предлогот да формира комисија за расходување.
Комисијата за расходување должна е во срок од 15
дена да поднесе свој извештај, врз основа на кој ор-
ганот што е надлежен за расходување ќе донесе ре-
шение во рок од пет дена.“

Член 4

После новиот чл. 3 се додава нов чл. 4 кој што
гласи:

„Службениците означени во претходниот член мо-
жат да бараат одпремање на целокупната количина
на старото железо што се навојна во претпријатието
или установата, без оглед да ли односното претпри-
јатието или установата го извршила својот план на
испорачка на старо железо, односно да ли се со тоа
задолжени спрема планот на присобирањето и распо-
делбата на старо железо воопшто“.

Член 5

После новиот чл. 4 се додава нов член 5 кој што гласи:

„Републичките претпријатија за присобирање на отпадоци што ќе го надминат планот во присобирањето на старо железо, имаат право на одделни премии.

Прописите за давањето на премии на претпријатијата за присобирање на отпадоци, како и на главните испорачачи по планот на присобирањето и распродабата на старо железо ќе ги донесе Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.”

Член 6

Сегашните чл. 3, 4, 5 и 6 стануваат членови 6, 7, 8 односно 9.

Член 7

Членот 7 станува чл. 10 и се менува и гласи:

„Со парична казна до 10.000 динари или со поправителна работа до три месеци ќе се казнат за прекршок директорите на претпријатијата, односно другите одговорни раководители на претпријатијата и установите:

1) ако не го пријават или противно на планот не го стават на располагање старото железо или отпадочите што настанале при обработката на железото, или ги користат вон од планот;

2) ако неоправдано не им даваат пристап во просторите на претпријатието односно установата на овластените лица од чл. 3 на оваа уредба;

3) ако во дадениот срок не формираат комисија за расходување или не донесат решение.

Со иста казна ќе се казнат и овластените службеници од членот 3 на оваа уредба за несовесното вр-

шење на должноста при пронајдувањето и утврдувањето можностите на испорачка на старо железо, како и во поглед на запаметите на старо железо ако не издадат веднаш потребни диспозиции.

Доколку овластените службеници од чл. 3 на оваа уредба сметаат дека во работењето на лицата означени во ст. 1 од овој член има елементи на кривично дело должни се за тоа да поднесат пријава до јавниот обвинител.

Казните за овие прекршоци ги изречува Министерот на тешката индустрија врз основа на спроведената административно-казнена постапка од страна на службеникот што ќе го одреди Министерот на тешката индустрија на ФНРЈ.”

Член 8

Членот 8 се укинува, а членовите 9 и 10 стануваат членови 11 и 12.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

31 март 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на тешката индустрија на ФНРЈ,

Франц Лескошек, с. р.

210.

Врз основа на чл. 94 од Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на градежите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ГРАДЕЖНАТА СТРУКА

Член 1

Во уредбата за градежната струка („Службен лист на ФНРЈ” бр. 64/47) членот 2 се менува и гласи: „Званијата и основните работи што ги вршат службениците во званијата на градежната струка се:

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО	Стручна спрема потребна за вршење на звањето
----------	-------	----------------------------	--

А.

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| 1. Помошен градежен цртач | Испитување градежни планови, скици и детаљи | Непотполна средна школа курс на техничко цртање со завршен испит; или практична спрема за вршење цртачки работи и положен стручен испит. |
| 2. Градежен цртач | Испитување посложени градежни планови, скици и детаљи и раководење со овие работи. | Потребна пракса и покажан успех во работењето во звањето помошен градежен цртач. |

Б.

- | | | |
|-------------------|--|--|
| 1. Градежен пазач | Одржување и грижа за сигурноста и минувањето на саобраќајот на одредениот дел на патот и раководење со работите на одржувањето; одржување мелиорациони и регулациони објекти (одбранбени насипи, канали и речни градби), раководење со тие работи и со одбраната од поплава. | Потребна писменост, курс за соодветната гранка на работите со завршен испит за звањето градежен пазач; или квалификуван работник на соодветната стручност и положен стручен испит за звање градежен пазач. |
|-------------------|--|--|

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО	Стручна спрема потребна за вршење на звањето
2.	Градежен надзорник	Вршење работи во врска со раководењето и надгледувањето околу одржувањето на одреден дел на патот или мелиорационите и регулационите објекти; раководење со одбраната од поплава на одреден сектор.	Завршена мајсторско-деловодска школа од градежен односно водоградежен смер и положен стручен испит за звањето градежен надгледувач; или потребна пракса во соодветните работи на звањето градежен пазач и положен стручен испит за звањето градежен надгледувач.
В.			
1.	Помлад градежен лаборант	Вршење помошни работи во заводите за испитување на градежен материјал и теренските лаборатории околу подготвувањето угледите за испитување и околу испитувањето на механичките и физичките особини на градежниот материјал.	Завршена непотполна средна или нејзе рамна школа, курс со завршен испит за звањето помлад градежен лаборант, или полна писменост, четиригодишна пракса во заводот за испитување градежниот материјал и положен стручен испит за помлад градежен лаборант.
2.	Градежен лаборант	Вршење работи во заводите и теренските лаборатории околу подготвувањето угледите за испитување и околу испитувањето на механичките и физичките особини на градежниот материјал, под раководство на одговорни стручњаци.	Најмалку двогодишна успешна работа и покажана стручна способност во звањето помлад градежен лаборант; или полна средна школа, едногодишно работење во заводот за испитување на градежен материјал и положен стручен испит на звањето градежен лаборант.
3.	Виши градежен лаборант	Самостојно вршење на сите работи во заводите и теренските лаборатории околу подготвувањето на угледите за испитување и околу испитувањето на механичките и физичките особини на градежниот материјал.	Показана стручна способност и успешно работење во звањето градежен лаборант и положен стручен испит за звањето виши градежен лаборант.
Г.			
1.	Помошен градежен нормирец	Применување на прописаните норми со пронајдување платата на изработката; составување на прости работни налози; водење техничка евиденција со анализа по нормите; едноставни работи на техничко нормирање.	Квалификуван градежен работник со најмалку свршена основна школа, завршен шестомесечен курс со завршен испит за звањето помошен градежен нормирец; или непотполна средна школа, едногодишна пракса на терен на помошните работи на нормирањето или евиденцијата во градежништвото, завршен шестомесечен курс со завршен испит за звањето помошен градежен нормирец; или полуквалификуван градежен работник со тригодишна пракса и годишен курс со завршен испит.
2.	Градежен нормирец	Самостојни работи на нормирање, применување на прописаните норми; составување норми за градежни процеси со техничка метода на нормирање; проверување на постоечките норми со методата на техничкото нормирање; составување на сите видови на работни налози и калкулации за акордни работни налози.	Најмалку едногодишна успешна пракса во звањето помошен градежен нормирец, тромесечен курс со завршен испит за звањето градежен нормирец; или звањето градежен работоводител или градежен

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО	Стручна спрема потребна за вршење на звањето
3.	Постар градежен нормирец	Организирање на службата на нормирањето и раководење со работите на техничкото нормирање, самостојно составување и проверување на нормите за сложени градежни процеси со методата на техничкото нормирање; составување на сите видови калкулации по нормите со структурата на цената; вршење работи од оперативното планирање исклучително во врска со службата на нормирањето.	надзорник шестомесечен курс со завршен испит за звањето градежен нормирец. Двогодишна успешна пракса во звањето градежен нормирец и положен стручен испит за звањето постар градежен нормирец; или звањето постар градежен работоводител, покажана стручна способност за работите на нормирањето во траење од 2 години во звањето нормирец и положен стручен испит за звањето постар градежен нормирец.
Д.			
1.	Градежен работоводител	Раководење на работилиштата од помал обем или со еден дел на работите на поголемите работилишта.	Мајсторско-деловодска школа или нејзе рамна школа и положен стручен испит за ова звање; или практична спрема за вршењето работите на звањето градежен работоводител и положен стручен испит за ова звање.
2.	Постар градежен работоводител	Раководење на работилиштата и на работите од поголем обем или со група работи на поголемите работилишта.	Потребна пракса и покажан успех во работењето во звањето градежен работоводител.
Г.			
1.	Помлад градежен техничар	Соработка на проектирањето, изведување и надгледување на работите од помал обем.	Завршена средно-техничка школа или нејзе рамна стручна школа и положен стручен испит за ова звање; или потребна пракса во звањето градежен цртач, градежен надзорник или градежен работоводител, односно постар градежен работоводител, завршен курс со завршни испит за звањето помлад градежен техничар.
2.	Градежен техничар	Соработка на проектирањето, изведување и надгледување на работите од поголем обем.	Потребна пракса, покажана стручна способност и работење со успех во звањето помлад градежен инженер.
3.	Виши градежен техничар	Проектирање, изведување и надгледување над градежните работи од помал обем и соработка на проектирањето, надгледувањето и изведувањето на градежните работи од поголем обем.	Потребна пракса, покажана стручна способност и успешно работење во звањето градежен техничар и положен стручен испит за звањето виши градежен техничар.
Е.			
1.	Помлад градежен инженер	Учество во проектирањето, изведувањето и надгледувањето на градежните објекти од помал обем.	Завршен технички факултет или нему рамна висока техничка школа и положен стручен испит за звањето помлад градежен инженер.
2.	Градежен инженер	Проектирање, изведување и надгледување на градежните објекти.	Потребна пракса, покажана стручна способност и работење со успех во звањето помлад градежен инженер.

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО	Стручна спрема потребна за вршење на звањето
3. Виши градежен инженер		Проектирање, изведување и надгледување на градежната дејност од поголемо значење.	Потребна пракса во звањето градежен инженер и покажана виша спремност за технички, организациони и теоретски работи.
4. Градежен советник		Организирање на градежната дејност и решавање на посложени проблеми од градежната дејност.	Потребна пракса во звањето виши градежен инженер и покажана способност во практичното организирање на градежната дејност или во научните работи.
5. Виши градежен советник		Студиско проучување и практично решавање на најсложени проблеми од областа на градежништвото.	Потребна пракса во звањето градежен советник и сестрано познавање на одредената гранка од градежната струка докажано со успеси во практичното организирање на градежништвото и во научното работење од градежната област.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, со кој ден престанува да важи наредбата за воведување ново звање „градежен пазаџ“ и за менување на востановеното звање „градежен надзорник“ во градежната струка, бр. 12440 од 21 јули 1948 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/48).

16 март 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на градежите на ФНРЈ,
Влада Зечевиќ, с. р.

211.

Врз основа на чл. 94 од Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКАТА СТРУКА

Член 1

Членот 2 се менува и гласи:

Званијата и основните работи што ги вршат службениците во званијата од криминалистичката струка се:

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО	Стручна спрема потребна за вршење на звањето
А.			
1. Криминалистичко-технички лаборант		Вршење на сите помошни работи во врска со работата во криминалистичко-техничкиот и фотографскиот лабораториум и криминалистичкиот музеј.	Завршена основна школа.
Б.			
1. Дактилоскопски техничар III класа		Вршење на сите работи во врска со отисците на прстите со цел да се утврди идентитетот; вршење криминалистичко-техничка служба во помали организациони единици од криминалистичката служба.	4 класа гимназија, соодветен криминалистичко-технички курс и положен стручен испит.
2. Дактилоскопски техничар II класа		Вршење на сите работи во врска со отисците на прстите со цел да се утврди идентитетот; вршење криминалистичко-техничка служба во помали организациони единици од криминалистичката служба.	Претходна пракса и стечена поголема стручност во вршењето на работи на дактилоскопски техничар од III класа.

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО	Стручна спрема потребна за вршење на звањето
3.	Дактилоскопски техничар I класа	Вршење на сите работи во врска со отисците на прстите со цел да се утврди идентитетот; вршење криминалистичко-техничка служба во помали организациони единици од криминалистичката служба.	Претходна пракса и стечена особена стручност во вршењето на работите на дактилоскопски техничар II класа.
В.			
1.	Криминалистички фототехничар III класа	Вршење на фотографските работи во врска со криминалистичко-техничката служба.	4 класа гимназија и положен стручен испит.
2.	Криминалистички фототехничар II класа	Самостојно вршење на фотографски работи во врска со криминалистичко-техничката служба.	Претходна пракса и покажан успех во звањето криминалистички фототехничар III класа.
3.	Криминалистички фототехничар I класа	Самостојно вршење на сите работи во врска со фотографијата во криминалистичко-техничката служба.	Претходна пракса и стечена особена стручност во звањето криминалистички фототехничар II класа.
Г.			
1.	Помлад криминалистичко-технички референт	Вршење техничко-истражни дејствија по напатствие на местото дека е извршено делото; вршење поодделни работи за да се утврди идентитетот на лицето; контрола на дактилоскопските и монодактилоскопските формули.	4 класа гимназија и соодветен криминалистичко-технички курс; покажано поголемо знаење за основните работи на помлад криминалистичко-технички референт во звањето дактилоскопски техничар II класа — и стручен испит.
2.	Криминалистичко-технички референт	Самостојно вршење на работи од помлад криминалистичко-технички референт.	Потребна пракса и покажан успех во работењето во звањето помлад криминалистичко-технички референт; покажано проширено знаење за работи од криминалистичко-техничкиот референт во звањето дактилоскопски техничар I класа со положен стручен испит за помлад криминалистичко-технички референт.
3.	Виши криминалистичко-технички референт	Вршење научно-технички истражувања од областа на криминалистичката техника: раководење со поголеми сектори на работење во областа на криминалистичката техника.	Завршен соодветен оддел на Вишата школа на Мин. на работи на ФНРЈ; завршен факултет: на хемија, технолошка хемија, или правен; и претходна пракса во звањето криминалистичко-технички референт.
4.	Криминалистичко-технички инспектор	Решавање посложени научно-технички и други проблеми од областа на криминалистичко-техничката служба; организирање и раководење со криминалистичко-техничката служба во поголеми организациони единици на криминалистичката служба.	Претходна пракса во звањето виши криминалистичко-технички референт и покажана способност за организационо и научно техничка природа во областа на криминалистичко-техничката служба.
5.	Криминалистичко-технички советник	Изучување и решавање најсложени проблеми од криминалистичката-техничка служба: организирање и раководење со криминалистичко-техничката служба во организационите единици од криминалистичката служба со најсложена проблематика.	Претходна пракса во звањето криминалистичко-технички инспектор и покажани успеси во научното и организационото работење.
Д.			
1.	Помлад криминалистички референт	Вршење определени оперативни работи од криминалистичко-иследничката служба.	4 класа гимназија и соодветен криминалистички курс и положен стручен испит.
2.	Криминалистички референт	Самостојно вршење на оперативните работи од криминалистичко-иследничката служба.	Претходна пракса и покажан успех во звањето помлад криминалистички референт.

Ред. бр.	Звање	ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО	Стручна спрема потребна за вршење на звањето
3.	Виши криминалистички референт	Вршење посложени оперативни работи од криминалистичко-оперативната служба; раководење со криминалистичката служба од определени сектори.	Правен факултет или Виша школа на Мин. на в. работи на ФНРЈ и потребна пракса, како и покажан успех во звањето криминалистички референт.
4.	Криминалистички инспектор	Решавање посложени проблеми од криминалистичко-иследничката служба; организирање и раководење со криминалистичката служба во поголеми организациони единици од криминалистичката служба.	Потребна пракса во звањето виши криминалистички референт и покажана способност во работењето на криминалистичко-иследничката служба.
5.	Криминалистички советник	Изучување и решавање најсложени проблеми од криминалистичко-иследничката служба; организирање и раководење со криминалистичката служба во организационите единици од криминалистичката служба со најсложена проблематика.	Претходна пракса во звањето криминалистички инспектор и покажани успеси во научното изучување и организационото работење.

ГЈ.

1. Виши криминалистички советник

Научно изучување или раководење со научни изучувања на најсложени проблеми од криминалистичката и сродните науки; сестрано познавање на криминалистичката теорија и практично раководење со највисоки организациони единици или со нивните гранки во криминалистичката служба.

Покажана особена стручност во звањето криминалистичко-технички советник или звањето криминалистички советник или практични успеси од поголем обем во научното и организационото работење.

Член 2

Членот 5 се укинува.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

22 март 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранкович, с. р.

212.

Врз основа на чл. 7 од Основниот закон за државните стопански претпријатија, Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на ФНРЈ и Министерот на лесната индустрија на ФНРЈ, донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАДИТЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

1. На 1 април 1950 година ќе се изврши пренесување на долу споменатите претпријатија од општодржавно значење од надлежноста на органите на Владата на ФНРЈ во надлежноста на органите на владите на народните републики, и тоа:

1) Претпријатијата на Сојузната хемиска индустрија:

„Зорка“ хемиска индустрија, Шабан; „Зорка“ хемиска индустрија, Суботица; „Жупа“ индустрија на

хемиски производи, Крушевац и Дедина — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Србија;

„Далмација“ творница карбида и цијанамид, Дуги Рат; „Југовинил“ творница поливинилхлорида и прераѓевина, Каштел Шукјурац — Гомилица и Творница шибица „Драва“, Осијек — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

Товарна хемички изделков, Цеље и Творница душика, Руше — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Словенија;

Фабрика соде, Лукаван; Фабрика шибица, Долап на Лашви; „Електробосна“ електрохемиска индустрија, Јајце; Солана „Крека“, Крека и Фабрика азотних јединства, Горажде — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската и графичката индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Босна и Херцеговина;

2) Претпријатијата на сојузната индустрија на стакло:

Српска фабрика стакла, Параќин; Индустрија стакла, Панчево; Фабрика стакла, Аранѓеловац и Фабрика сијалица „Тесла“ Панчево — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Србија;

Творница електричних жарула — Загреб и Творница стакла „Стража“, Стража — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

Фабрика стакла, Храстник и Фабрика стакла, Рогашка Слатина — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Словенија;

3) Претпријатијата на сојузната индустрија на папир:

Фабрика хартије, Београд; Фабрика хартије, Чачак и Фабрика лепенке, Умка — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Србија;

Загребачка творница папира, Загреб и Творница папира, Ријека — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

Папирница ин Товарна целулозе, Вевче — Горичане; Товарна папирја, картон ин лепенке, Количево; Товарна документни ин картни папирјев, Радече; „Целулоза“; Видем об Сави; Товарна лепенка, Тржич и Товарна папирја, лепенке ин лесовине Северне Словеније, Марибор — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Словенија;

Творница целулозе, Приједор — се пренесува под раководство на Главната дирекција на хемиската и графичката индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Босна и Херцеговина;

4) Претпријатијата од сојузната индустрија на тутун:

Фабрика дувана Ниш: претпријатијата за обработка на тутун: Бујановац, Врање, Лесковац, Ниш, Крушевац, Бајина Башта, Зрењанин, Нови Сад и Прешево — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на индустријата за врења и теста на Министерството на индустријата на Народна Република Србија;

Фабрика дувана, Загреб; Фабрика дувана, Задар; Фабрика дувана, Роњин; претпријатијата за обработка на тутун: Дубровник, Имотски, Метковиќ, и Синь — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на прехранбената индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

„Литокартон“ фабрика картонаже и литографије, Осијек — се пренесува под раководство на Главната дирекција на графичката индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

Тобачна товарна, Љубљана — се пренесува под раководство на Главната дирекција на прехранбената индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Словенија;

Фабрика дувана, Сарајево; Фабрика дувана, Мостар; Фабрика дувана, Бања Лука; Претпријатијата за обработка на тутун: Требиње, Столац, Чапљина, Љубушки, Мостар, Грude и Широки Бријег — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на прехранбената индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Босна и Херцеговина;

Тутунова фабрика, Скопје; Претпријатијата за обработка на тутун: Скопје, Куманово, Тетово, Титов Велес, Кавадар, Кочане, Штип, Радовиште, Струмица, Прилеп и Битола — се пренесуваат под раководство

на Главната дирекција на републичката прехранбена индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Македонија;

Фабрика на никотин, Скопје — се пренесува под раководство на Главната дирекција на републичката хемиска и графичка индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Македонија;

Фабрика дувана, Титоград; претпријатијата за обработка на тутун: Титоград и Бар — се пренесуваат под раководство на Министерството на индустријата на Народна Република Црна Гора;

5) Претпријатијата од сојузната прехранбена индустрија:

Комбинат шекјера и врења „Димитрије Туцовић“, Белград; Фабрика шекјера, Зрењанин; Фабрика шекјера, Кјуприја; Фабрика шекјера „Бачка“, Врбас; Фабрика шекјера и шпиритуса, Црвенка; Фабрика уља „Домакја“, Нови Врбас; Фабрика уља „2 октобар“, Зрењанин; Индустрија шкроба, Јабука; Фабрика уља, Обреновац и Индустрија шкроба, Зрењанин — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на индустријата за врење и тесто на Министерството на индустријата на Народна Република Србија;

Творница шекјера, Осијек; „Сладорана“, Жупаня; Творница уља, Загреб и Фабрика шекјера, Бранин Врх — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на прехранбената индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

6) Претпријатијата на сојузната медицинско производство: „Пролек“ фабрика лекова, Белград; „Галеника“ фабрика фармацевтских производа, Земун; и „Пастеров завод“ производство на ципила против беснила, Нови Сад — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Србија;

„Југодент“ фабрика зуботехничких урегјаја и инструмената, Нови Сад и „Сутјеска“ фабрика медицинских урегјаја и инструмената, Белград — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на металната индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Србија;

Од фабриката за медицински урегјаји и инструменти „Сутјеска“, Белград се издвојува нејзиниот самостојен потгон во Загреб и се пренесува под раководство на Главната дирекција на металната индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

„Пионир“ фабрика фармацевтско — диетских производа, Загреб — се пренесува под раководство на Главната дирекција на прехранбената индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

„Плива“ Фабрика лекова, Загреб — се пренесува под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

„Лек“ фабрика лекова, Љубљана — се пренесува под раководство на Главната дирекција на хемиската индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Словенија;

„Алкалоид“ фабрика алкалоида, Скопје — се пренесува под раководство на Главната дирекција на републичката хемиска и графичка индустрија на Министерството на индустријата на Народна Република Македонија;

7) Претпријатијата од сојузната индустрија на цемент: Беоцинската фабрика на цемент, Беоцин и „Шар“ фабрика цемента, Генерал Јанкович — се пренесуваат под раководство на Управата на индустрија на градежен материјал на Министерството на индустријата на Народна Република Србија;

Далматинска индустрија цемента и цементних производа, Сплит; „Слобода“ фабрика цемента, Подсусед и Истарска фабрика портланд цемента, Коромачно — Лабин — се пренесуваат под раководство на Глав-

ната дирекција на индустријата на градежниот материјал на Министерството на индустријата на Народна Република Хрватска;

Цементарна „Трбовље“, Трбовље и Товарна цемента и салони „15 септембар“, Анхово — се пренесуваат под раководство на Главната дирекција на индустријата на градежниот материјал на Министерството на индустријата на Народна Република Словенија;

II. Претпријатијата ќе се пренесат со сите основни и нормирани обртни средства и со фондот на раководството, со сите годишни планови и во планот предвидените средства поради неговото извршување, како и со сите права и побарувања што ќе ги имаат на денот на предавањето.

Кадровите што биле до денот на пренесувањето постојано запослени во претпријатијата ќе останат и натаму во тие претпријатија.

Досегашните административно-оперативните раководители на претпријатијата се раздолжуваат за целокупниот износ на годишното планско задолжување, за кое што ќе се задолжат новите административно-оперативни раководители на претпријатијата.

III. Примопредавањето на претпријатијата ќе се изврши до 15 април 1950 година комисијски, а по прописите од Уредбата за пренесувањето на државните стопански претпријатија од надлежноста на еден во надлежност на друг државен орган и Уредбата за изменувања и дополнувања на оваа уредба.

IV. Главната дирекција за азбест со претпријатијата „Југословенско-азбестно“, Корлача: рудникот на азбест „Страгари“, Страгари „Озрен“ рударско-индустриско претпријатие за експлоатација на азбест, Босанско Петрово село и „Модра Стена“ рудник и сепарација на азбест, Богословац привремено се пренесуваат под раководство на Комитетот за неметали на Владата на ФНРЈ, со тоа Претседателот на Комитетот за неметали на Владата на ФНРЈ да е должен овие претпријатија до 1 јуни 1950 година да ги предаде под раководство на надлежните министерства односно дирекции на народните републики.

V. Се овластува Министерот на лесната индустрија на ФНРЈ дека може при пренесувањето на претпријатијата да врши пренесувања на деловите од основните средства помеѓу претпријатијата на стопанските гранки што се споменати во оваа наредба.

VI. — Оваа наредба влегува во сила веднаш.

IV бр. 1865

3 април 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната планска комисија и на
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

Министер

на лесната индустрија на ФНРЈ,

Јосип Цази, с. р.

213.

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за приналежностите на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 83/47), по предлог од Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА НОВОВОВЕДЕНИТЕ ЗВАНИЈА ВО ГРАДЕЖНАТА СТРУКА

1. За долу наброените звања што се воведени со Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата

за градежната струка („Службен лист на ФНРЈ, бр. 25/50), се определуваат основни плати во следни износи:

	Динари
помлад градежен лаборант — — —	3.200—3.600
градежен лаборант — — —	3.600—4.000
виши градежен лаборант — — —	4.000—4.600
помошен градежен нормирец — — —	3.400—3.800
градежен нормирец — — —	4.000—4.500
постар градежен нормирец — — —	4.600—5.000

Ново воведените звања се вклучуваат во чл. 3 од Уредбата за приналежностите на државните службеници под „5 Градежна струка“ и добиваат букви В односно Г, а досегашните звања под „В“, „Г“ и „Д“ довојат под Д, Г, и Е.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а исплатата на приналежностите ќе се врши почнувајќи од 1 април 1950 година.

IV бр. 1737

30 март 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Комитетот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

214.

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за приналежностите на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ, бр. 83/47), по предлог на Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА НОВОВОВЕДЕНИТЕ ЗВАНИЈА И ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА ПОСТОЕКНИТЕ ЗВАНИЈА ВО КРИМИНАЛИСТИЧКАТА СТРУКА

1. — За звањата дактилоскопски техничар III, II и I класа, криминалистички фототехничар III, II и I класа, криминалистичко-технички инспектор, криминалистичко-технички советник и виши криминалистички советник што се воведени со Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за криминалистичката струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/50), се определуваат основни плати во следни износи:

дактилоскопски техничар III класа — —	3.400—3.800
дактилоскопски техничар II класа — —	3.900—4.200
дактилоскопски техничар I класа — —	4.300—4.700
криминалистички фототехничар III класа	3.400—3.800
криминалистички фототехничар II класа	3.900—4.200
криминалистички фототехничар I класа	4.300—4.700
криминалистичко-технички инспектор —	6.000
криминалистичко-технички советник —	6.500
виши криминалистички советник — —	7.000

2. — Се менуваат основните плати и се определуваат во долу означените износи за следните звања: помлад криминалистички референт — — — 4.200—4.500 криминалистички референт — — — 5.000 виши криминалистички референт — — — 5.500 криминалистички инспектор — — — 6.000

3. Основните плати за новововедените звања од точ. 1 од оваа наредба се вклучуваат на соодвет-

ните места на чл. 3 точ. 21 од Уредбата за припадностите на службеници.

4. — Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а исплатата на припадностите ќе се врши од 1 април 1950 година.

IV бр. 1737

30 март 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Комитетот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

215.

Врз основа на чл. 10 од Уредбата за оснивањето и работењето на државните мајсторски работилници на ликовната уметност („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 46/47), прописувам

П Р А В И Л Н И К ЗА ДРЖАВНИТЕ МАЈСТОРСКИ РАБОТИЛНИЦИ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ И СОВЕТОТ НА МАЈСТО- РИТЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ

I. — Државни мајсторски работилници

Член 1

Државните мајсторски работилници на ликовната уметност се осниваат и се укинуваат со решение на Министерот за наука и култура на ФНРЈ.

Основаната мајсторска работилница му се предава на непосредно управување на одреден мајстор на ликовна уметност и го носи неговото име.

Член 2

Државната мајсторска работилница на ликовната уметност служи за работење на уметничко усовршување на учениците (во натамошниот текст: соработници) кои што се примени во работилницата, како и за уметничко работење на самиот мајстор.

Мајсторот прописува правила за работењето и редот во мајсторската работилница.

Член 3

Мајсторот на ликовната уметност договара и прима изработка на уметнички дела во работилницата со која што управува, но е должен на работилницата да и ги надомести сите расходи сторени околу подготвувањето и изработката на тие дела. Тој може, како ќе најде за сходно, од наградите примени за изработените уметнички дела да ги награди соработниците што му помагале при изработката на тие дела.

Член 4

Прием на учење (во натамошниот текст: усовршување) во државна мајсторска работилница на ликовната уметност се врши врз основа на пријава и на кандидатски стаж.

Условите на пријавувањето ги прописува мајсторот на ликовната уметност.

Лицата што ќе се примат за кандидати се упатуваат на кандидатски стаж кој што трае три месеци. За време на овој стаж кандидатите работат под раководство и напатствија на мајсторот. По завршениот стаж комисијата, што ја формираат мајсторот на работилницата која што прима соработници и три мај-

стори на ликовната уметност што ги одредува Министерот за наука и култура на ФНРЈ, ги оценува работите на кандидатите и предлагава конечно избирање на соработниците.

Лицата што не ќе се примат за кандидати односно соработници можат повторно да се пријават за прием во истата мајсторска работилница во следниот приемен срок, а во другите мајсторски работилници во сроковите кога примаат соработници.

Член 5

Соработниците се должни да ги изложуваат своите работи на изложбите што се организираат во смисла на чл. 4 од Уредбата за оснивање и работење на државните мајсторски работилници на ликовната уметност. На другите изложби тие можат да изложуваат само по одобрение на мајсторот.

За време на усовршувањето соработниците не можат да бидат запослени нити да примаат порачки за изработка на уметничките дела без дозвола на мајсторот.

Кандидатите за време на кандидатскиот стаж можат да примаат поткрепа а работниците за време на усовршувањето стипендија.

Член 6

Усовршувањето во сите државни мајсторски работилници на ликовната уметност трае 4 години.

По предлог на мајсторот, Министерот за наука и култура на ФНРЈ усовршувањето на поедини соработници може да го продолжи уште година дена (чл. 7 од уредбата).

По истекот на времето за усовршување на соработници што покажале успех им се издава диплома.

Член 7

Соработниците можат да се оддалечат од усовршувањето ако не покажуваат дарба и успех во работењето или во случајот на нетрпеливост и неразбирање помеѓу мајсторите и нив, како и во случај на груба повреда на правилата за работењето и редот во мајсторската работилница.

За оддалечувањето одлучува Министерот за наука и култура на ФНРЈ по предлог на мајсторот.

Член 8

Во цел на создавање документари галерии на државните мајсторски работилници на ликовната уметност ќе се бара секој соработник после завршеното усовршување да и остави на мајсторската работилница во која што се усовршувал по една своја работа.

Член 9

За административни работи секоја државна мајсторска работилница на ликовната уметност има потребен број службеници.

За повеќе мајсторски работилници во исто место може да се оснива заедничка канцеларија — секретаријат.

Мајсторските работилници и секретаријатот имаат свои печати со текст спрема законот за изработка на штембили, печати и жигови.

II. — Совет на мајстори

Член 10

Советот на мајстори на ликовната уметност се составува на барање од половината на неговите членови или по повик на Министерот за наука и култура на ФНРЈ.

Со состаноците на Советот раководи претседателот што се избира на секој состанок.

Советот на мајсторите на ликовната уметност, покрај должностите прописани со уредбата за оснивање и работењето на државните мајсторски работилници на ликовната уметност, дава мислења и

предлози по сите прашање што ќе му ги постави Министерството за наука и култура на ФНРЈ.

Член 11

Советот на мајстори на ликовната уметност донесува заклучоци полноважно ако се присатни најмалку две третини од членовите и тоа со просто мнозинство на гласови. Во случај на еднаква поделба на гласовите одлучува гласот на председавајќиот.

Член 12

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4194

20 март 1950 година

Белград

Министер на наука и култура на ФНРЈ,
Родољуб Чолакович, с. р.

216.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за градежната струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/47), Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАНИЈАТА ОД ГРАДЕЖНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1. Званијата од чл. 2 од Уредбата за градежната струка за службениците од оваа струка во сите организациони единици се распоредуваат:

во прва врста

виши градежен советник, градежен советник, и виши градежен инженер;

во втора врста

градежен инженер, виши градежен техничар, помлад градежен работоводител, постар градежен нормирец и виши градежен лаборант;

во трета врста

помлад градежен инженер, градежен техничар, помлад градежен техничар, градежен работоводител, градежен нормирец, градежен лаборант, градежен надзорник и градежен цртач;

во четврта врста

помошен градежен нормирец, помлад градежен лаборант, помошен градежен цртач и градежен пазач.

2. Во смисла на чл. 12 од Законот за државните службеници, по предлог на надлежниот член на Владата на ФНРЈ, претседателот на комитетот односно комисијата на Владата на ФНРЈ и Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ може со одделно решение да се воспоставува инаков распоред на званијата од оваа струка за поодделни организациони единици.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престануваат да важат Наредбата за распоредот на званијата од градежната струка во врста К. бр. 2932 од 2 октомври 1947 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 86/47) и Наредбата за распоредот во врсти на новоуведеното звање „градежен пазач“ во градежната струка, бр. 2422 од 29 јули 1948 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 67/48).

Бр. 4000

27 март 1950 година

Белград

Претседател

на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

217.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за криминалистичката струка („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 67/47), Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАНИЈАТА ОД КРИМИНАЛИСТИЧКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1. Званијата од чл. 2 од Уредбата за криминалистичката струка за службениците од оваа струка во сите организациони единици се распоредуваат:

во прва врста

виши криминалистички советник, криминалистички советник, криминалистичко-технички советник, криминалистички инспектор, криминалистичко-технички инспектор, виши криминалистички референт и виши криминалистичко-технички референт;

во втора врста

криминалистички референт, криминалистичко-технички референт, дактилоскопски техничар I класа, криминалистички фототехничар I класа;

во трета врста

помлад криминалистички референт, помлад криминалистичко-технички референт, дактилоскопски техничар II класа, дактилоскопски техничар III класа, криминалистички фототехничар II класа, криминалистички фототехничар III класа;

во четврта врста

криминалистичко-технички лаборант.

2. Во смисла на чл. 12 од Законот за државните службеници, по предлог на надлежниот член на Владата на ФНРЈ, претседателот на комитетот односно комисијата на Владата на ФНРЈ и Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ може со одделно решение да се воспоставува поинаков распоред на званијата од оваа струка за поодделни организациони единици.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, кој ден престанува да важи Наредбата за распоредот на званијата на крими-

налистичката струка во врски К. бр. 2932 од 2 октомври 1947 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 86/47).

Бр. 816
27 март 1950 година
Белград

Претседател
на Комитетот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија”, во бројот 4 од 1 март 1950 година објавува:

Одлука за потврдување уредбите на Владата на Народна Република Македонија донесени од 26 октомври 1949 година до 30 јануари 1950 година;

Указ за изменување на Указот за оснивање Министерство за наука и култура на Народна Република Македонија;

Указ за промена на називот на Министерството за локален саобраќај;

Указ за оснивање министерства на Владата на Народна Република Македонија;

Указ за разрешување од должноста Претседателот на Планската комисија на Народна Република Македонија;

Указ за поставување министри на Владата на Народна Република Македонија;

Закон за изменување и дополнување на Законот за административно-територијалната поделба на Народна Република Македонија;

Закон за изменување и дополнување на Законот за поделба на територијата на Народна Република Македонија на области;

Уредба за димничарската служба;

Уредба за организацијата и надлежноста на Комисијата на Државната контрола на Народна Република Македонија;

Уредба за организација и надлежноста на Бирото за поплаки и предлози на Комисијата на државната контрола на Народна Република Македонија;

Правилник за одредување земјиштата во кои што не смеа да се пушта добиток на пасење;

Правилник за учителски дипломски испит;

Напатствие за вршење работи од Службата за граѓански состојби;

Решение за оснивање Административна школа во Скопје;

Решение за оснивање Средна фискултурна школа во Скопје;

Решение за отворање Ниже земјоделско училиште во Дебар;

Решение за бројот на судиите-поротници во народните судови;

Решение за одредување специјален додаток на работниците во експлоатација на автомобилскиот саобраќај;

Решение за артиклите и количините на републичкото дополнително снабдување на мајките доилки со прехранбени артикли;

Решение за дополнување на Решението за отштетеност ценовник за убиена, ранета или фаната дивина;

Решение за оснивање и работата на Друштвото на ветеринарните лекари и ветеринарните помошници, Друштво на библиотекари, Културно уметничкото друштво „Цветан Димов” и Синдикалното спортско друштво „Охрид”.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине”, во бројот 10 од 9 март 1950 година објавува:

Закон за административно-територијалната поделба на Народна Република Босна и Херцеговина;

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе”, во бројот 7 од 10 март 1950 година објавува:

Указ за помилување на лицата осудени со извршена пресуда на околските и окружните судови;

Наредба за отписување и преносење на неликвидирани извори на средствата на државните стопански претпријатија од локално значење;

Решение за формирање Биро за унапредување административното работење;

Решение за одредување единствени продавни цени на производителите за пчеларски кошници тип „Дандаблет”.

СОДРЖАЈ:

	Страна
208. Указ за признавање повластици на носителите на Орденот Бел орел со мачеви —	533
209. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за приспособување и расподелба на старо железо — — — — —	533
210. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за градежната струка — — — — —	534
211. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за криминалистичката струка — — — — —	537
212. Наредба за пренесувањето претпријатијата од општодржавно значење од надлежноста на органите на Владата на ФНРЈ во надлежност на органите на владите на народните републики — — — — —	539
213. Наредба за определувањето основните плати за новововедените званија во градежната струка — — — — —	541
214. Наредба за определувањето основните плати за новововедените званија и за изменувањата на основните плати за постоекјите званија во криминалистичката струка — — — — —	541
215. Правилник за државните мајсторски работилници на ликовната уметност и Советот на мајсторите на ликовната уметност — — — — —	542
216. Наредба за распоредот на званијата од градежната струка во врсти — — — — —	543
217. Наредба за распоредот на званијата од криминалистичката струка во врсти — — — — —	543

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ” новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. —
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград